

На 11 февруари 2016 година, во хотелот Континентал во Скопје се одржа форум на тема „Вмрежувањето и соработката на граѓанските организации“ што го организира проектот **ТАКСО** во соработка со Ресурсниот центар воден од **МЦМС**.



„**Вмрежувањето е моќен глас**“, рече во своето воведно обраќање **Ирена Иванова** од Делегацијата на ЕУ во Скопје. Покрај тоа, според Иванова, вмрежувањето е и домаќинско работење. „Со вмрежувањето,

**се користат сите ресурси**

што ги имаат организациите, сите

**знаења и искуства**

. Кога сте вмрежени“, рече Иванова, „ја имате експертската сила, го имате искуството станувате релевантен партнер на Владата“. Таа изрази очекување дека

**вмрежувањето ќе биде трајна определба**

и ќе има коинтинуитет и ги повика организациите да ги искористат финансиите од ЕУ и да размислуваат за помалите иницијативи.

**Даниела Стојанова** од Ресурсниот центар на ТАКСО воден од МЦМС ги презентираше резултатите од анкетата со граѓанските организации. Вкупно 128 организации го одговориле прашалникот, од нив, речиси 60% членуваат во мрежи. „

**Мотивот за вмрежување**

и придобивките од мрежите најчесто се:

**остварувањето на општествени промени и размената на информации**

“, рече Стојанова и додаде дека кај анкетираниите преовладуваат позитивните ставови за ефективност на мрежите. Најголем дел од организациите добиле поддршка од ТАКСО (скоро половина) и тоа најмногу добиле ресурсни материјали, потоа градење капацитети и контакти и информации за вмрежувањето.



Вторник, 16 Февруари 2016 00:00